

Член 32

(1) Лиценцата за работа на трговецот поединец-сметководител, односно на трговецот поединец-овластен сметководител се одзема:

- 1) на сопствено барање,
- 2) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци,
- 3) повеќе не се исполнети условите врз основа на кои е издадена лиценцата,
- 4) е поведена стечајна постапка,
- 5) ако е изречена прекршочна санкција забрана за вршење дејност од областа на финансии, платниот промет и стопанството и
- 6) сметководителот, односно овластениот сметководител се избрише од соодветниот регистар согласно член 37 на овој закон.

(2) Лиценцата за работа на друштво за вршење на сметководствени работи се одзема:

- 1) на сопствено барање,
- 2) лиценцата е издадена врз основа на неточни податоци,
- 3) повеќе не се исполнети условите врз основа на кои е издадена лиценцата, **или остане без вработен втор сметководител или овластен сметководител подолго од 30 дена.**

ОВАА БАРАЊЕ Е ВАЖНО ОД АСПЕКТ НА ДРУШТВАТА КОИ РЕАЛНО МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ ВТОР ВРАБОТЕН И Е ПОТРЕБНО ОДРЕДЕНО ВРЕМЕ ДА СЕ НАЈДЕ ДОБАР СМЕТКОВОДИТЕЛ ИЛИ ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ. А ДРУШТВОТО ВЕДНАШ ДА НЕ ЈА ИЗГУБИ ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА.